



## МИЛАНО

На прв поглед **Милано** изгледа како грациозен модел на pista со одлична коскена структура, екстравагантен стил и без очигледна душа. Најбогатиот и најмодерниот град во Европа кој истовремено изобилува со историски и артистички атракции, меѓу кои најголемата готска катедрала во светот, уметничкото дело "Последната вечера" и најпознатата оперска куќа во светот „La Scala". Милано е главниот мотор на економијата во својата земја и домот на берзата. Преку ден може да направите одличен шопинг, додека пак во вечерните часови може да уживате во авангардната театарска сцена, фабулозната аперитив сцена или во некој од жешките клубови до раните утрински часови.



### Топ 10 места од интерес:

1. Плоштадот и катедралата „*Il Duomo*"
2. Оперската куќа „*Scala*"
3. „*Tempio della Vittoria*"
4. „*Corso Vittorio Emmanuelle II*"
5. Каналот „*Naviglio della Martesana*"
6. Музејот на Леонардо да Винчи
7. „*Quadrilatero d'Oro*"
8. Библиотека и пинотека „*Ambrosiana*"
9. Црквата „*St. Maria della Grazie*"
10. Стадионот "*San Siro*"

### Предлог програма:

**1 ден** Вклучете се во една од ноќните тури на разглед на град. Голема можност да се види осветлениот Милан и да се открие ноќниот живот на Миланезите. Почнувајќи од ритуалот "Happy hour", завршувајќи во некој од клубовите до раните утрински часови.

**2 ден** Посета на Катедралата и плоштадот Дуомо, оперската куќа La Scala, галеријата Vittorio Emmanuelle II, Castello Sforzesco. Посета на црквата Santa Maria della Grazie во чија близина се наоѓа и делото "Последната вечера"

**3 ден** Слободно време за шопинг во галеријата Vittorio Emmanuelle. Посета на еден од најубавите спортски објекти стадионот "San Siro".

**4 ден** Слободно време. Приватен трансфер. Препорачуваме да бидете на аеродром два часа пред поаѓање.

**Цена: од 160 €**

### Во цената на пакетот е вклучено:

- Авионски превоз на релација: Скопје–Милано–Скопје
- Хотелско сместување во хотел по избор \*\*\*/ на база 3 ВВ
- Аеродромски такси

**Летови:** среда и недела

\*цената и саатниците зависат од моментално расположливите места на Авио компанијата.

**Во цената на пакетот не е вклучено:**

- Трансфер: аеродром - хотел, со градска железница = 12-15 € (информативно)
- Приватен трансфер: аеродром – хотел = 75 €, во еден правец (информативно)

**Hotel Ibis Milano Centro \*\*\***



**Цена: 195 €**

**Hotel Dei Fiori \*\*\***



**Цена: 160 €**

**Hotel Cristallo \*\*\***



**Цена: 182 €**

**Напомена:**

-Оваа е само мал дел од широкиот спектар на хотели што можеме да ви ги понудиме, цените зависат од расположливоста на слободните места во хотелот во моментот на вршење на резервација...